

Врз основа на член 35, став 2, алинеја 19 и чл. 50, ст.1, ал.1 и ст.2 од *Статутот* на политичката партија Левица – Президиумот, на својата редовна седница одржана на 29 јануари 2018 година, го донесе следниов

П Р А В И Л Н И К ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ДОНАЦИИ

Член 1

Предмет на уредување

(1) Со овој Правилник се уредува собирањето на финансиски средства за делување на Левица по основ на задолжителни донации – како редовен и статутарно предвиден прилив на приходи.

(2) За сè што не е предвидено со овој Правилник, важат соодветните одредби од Статутот и другите општи акти на Левица.

Член 2

Основи за задолжително донирање

(1) Обврска за задолжителни донации имаат избраните или именувани лица на јавни функции преку Партијата.

(2) Како избрани или именувани лица на јавни функции преку Левица, во смисла на овој подзаконски правен акт, ќе се сметаат:

- советниците во општините и градот Скопје;
- пратениците во Собранието на Р. Македонија;
- Претседателот на РМ;
- премиерот, министрите и замениците министри во Владата на РМ;
- државните секретари во соодветните ресори;
- шеф или член на кабинет;
- портпарол или лице за односи со јавност;
- членови на управни или надзорни одбори во јавни претпријатија;
- директори или раководители на јавни установи, државни органи или локални институции; како и
- други јавни функционери кандидирани преку партијата.

Член 3

Висина на задолжителната донација

(1) Стапката на задолжителната донација ја утврдува Президиумот и таа е различна за вработени и невработени членови избрани на јавни функции преку Левица.

(2) *Невработените членови* задолжително донираат една петтина (1/5, односно 20%) од целокупните свои месечни приходи кои ги добиваат како плата, хонорар, пашал или каков било друг дополнителен надоместок или трошок за извршување на функцијата.

(3) *Вработените членови* задолжително донираат една четвртина (1/4, односно 25%) од целокупните свои месечни приходи кои ги добиваат како плата,

хонорар, паушал или каков било друг дополнителен надоместок или трошок за извршување на функцијата.

Член 4

Задолжителна уплата на донации

(1) Задолжителното плаќање на донациите на избраните или именуваните членови на Левица на јавни функции се извршува на месечно ниво, како утврден вообичаен временски интервал на уплата.

(2) Задолжителната донација, по правило, се плаќа преку уплатница – на банкарската трансакциска сметка на Левица.

(3) Избраните или именувани лица од Левица можат да ја плаќаат задолжителната донација и преку „каса–прими“ кај партискиот Благајник [т.е. лицето задолжено за материјално-финансиското работење].

Член 5

Санкции за неплаќање донација

(1) Редовното намирување на задолжителната донација спаѓа во основните статутарни и правилнички обврски на секој јавен функционер избран или именуван преку Левица.

(2) Со потпишувањето на Изјавата за прифаќање на кандидатура се воспоставува несоборлива правна претпоставка дека лицето е запознаено со овој Правилник и со другите интерни акти на Левица и дека истите доброволно ги прифаќа.

(3) Нередовното плаќање на задолжителната донација, во временски период од шест месеци, ќе се смета за тешка дисциплинска повреда и основ за поведување соодветна постапка против членот – по службена должност.

Член 6

Преодни и завршни одредби

(1) Правилников влегува во сила на 1 февруари 2018 година.

(2) Овој интерен Правилник, од наведениов датум, во иднина ќе важи и за актуелните избрани или именувани лица кои освоиле мандати на претходните избори (претседателски, парламентарни или локални).